

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

1. Ние, во Парти Сервис Лео, сме целосно подготвени кон достигнување на највисоките стандарди за квалитет, безбедност и одговорност за производите и услугите кои ги испорачуваме на нашите клиенти, преку професионален однос со нив како и исполнување на договорените рокови.
2. Ние испорачуваме производи и услуги што ќе ги исполнат или надминат барањата поставени од нашите потрошувачи и релевантни регулаторни тела, преку постојано усовршување на вработените и процесите на работа.
3. Ние ги почитуваме сите воспоставени правила, процедури, стандарди за квалитет и стандарди за безбедност. Имаме целосно документирани процеси на работа со постојано идентификување и отстранување на неусогласеностите од страна на вработените.

Квалитетот на производите и услугите го достигнуваме со имплементација на стандардите на HACCP системот и системот за управување со квалитет ISO 9001:2015, со чиешто воведување квалитетот е обврска на секој член од нашиот висококостручен, професионален и посветен тим.

- Парти Сервис Лео во контекст на својата компаниска политика целосно е посветена на градење доверба и почитување пред сè на своите вработени, клиенти, партнери и соработници, како и кон почитување на општеството, општествено одговорните практики, негување и развивање на висока еколошка свест и совест за работната и животната околина.
- Ние, во Парти Сервис Лео целосно сме посветени кон почитување и примена на сите локални регулаторни и законски барања, како и интернационални стандарди за квалитет.
- Парти Сервис Лео развива тим од висококвалификуван и мотивиран персонал преку обуки за континуирано подигнување на нивото на знаење, способност и вештини за зголемување на компетентноста за извршување на сите работни задачи во процесот на производство и другите работни процеси, посебно оние кои влијаат на квалитетот на производите и услугите, како и обуки за поттикнување на свеста на вработените за квалитетно работење.
- Парти Сервис Лео води грижа за одржување на пријатен работен амбиент, во кој секој член од тимот е свесен за важноста на своите активности во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и во однос на своите постапки со кои директно и индиректно влијае на квалитетот на крајниот производ.

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ
ул.1519 бр.9, П.Факс 787
1000 Скопје, Р.Македонија
ЕДБ МК4030005535744
ЕМБС 5951666
Тел/Факс: (+389 2) 2459-459



CERTIFICATE HACCP CERTIFICATE EN ISO 9001:2015

- Посветеноста и тимската работа се главна одлика во Парти Сервис Лео. Нашите вработени се нашата иднина, а наша заложба е да создаваме услови и бизнис клима во кои управувањето и носењето на одлуки е заедничка одговорност.
- Вработените во Парти Сервис Лео се посветени на јакнење и одржување на квалитетни долгорочни односи со клиентите и партнерите преку ефикасна комуникација, постапувајќи со професионалност, интегритет и највисоки етички стандарди.

Одржувањето на квалитетот е обврска на раководството, на менаџерот за квалитет, како и обврзен дел во работата на сите вработени. Секој вработен во компанијата е запознаен со политиката за квалитет, ја има прифатено и ја почитува како трајно начело во сопственото работење.

Со усвојување на оваа политика, Парти Сервис Лео им гарантира на своите клиенти почитување на врвни стандарди за квалитет во обезбедувањето на услугите.